

РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ВО ДОПОЛНИТЕЛЕН РАБОТЕН
ОДНОС НА БИЗНИС АКАДЕМИЈАТА СМИЛЕВСКИ – БАС ЗА НАСТАВНАТА ОБЛАСТ
ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК

Со одлуката за формирање на Рецензиската комисија за избор на наставници во насловно звање во дополнителен работен однос на Висока стручна школа Бизнес Академија Смилевски - БАС Скопје, за наставната област Германски јазик од 15.09.2016 година, определени сме за членови на Рецензиската комисија.

Со одлуката од Наставничкиот совет ги добивме документите кои беа наведени во конкурсот и по нивното проучување, Рецензиската комисија, во состав:

1. Проф. д-р Питер Рау, професор на Филолошки факултет, Скопје при Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје;
2. Доц. д-р Емина Авдиќ, доцент на Филолошкиот факултет, Скопје при Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје;
3. Виш лектор д-р Маја Милевска Кулевска, виш лектор на Бизнес академија Смилевски – БАС, Скопје.

има чест на Наставничкиот совет на БАС да му го поднесе следниов

ИЗВЕШТАЈ

I. Преглед на пријавените кандидати

На конкурсот за избор на наставници на БАС, објавен во Нова Македонија на 31.08.2016 година со рок за пријавување 8 дена од денот на негово објавување за наставната област Германски јазик, пријавен е вкупно 1 кандидат:

1. М-р Николче Шулевски

Кандидатот ги исполнува основните услови и претходно ја има поминато постапката за хабилитација, притоа направен е и увид во неговите досегашни остварувања во БАС и врз на тоа во продолжение се дава приказ и оценка на остварувањата на кандидатот м-р Николче Шулевски.

II. Приказ на образовниот и кариерниот развој и на другите остварувања и компетенции на кандидатите

1. М-р Николче Шулевски

А) Образовен развој

Николче Шулевски е роден на 19.12.1979 година во Битола. Своео универзитетско образование го започнува на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје при што се стекнува со дипломата – Дипломиран професор по германски јазик и книжевност наставна насока. Вториот циклус на студии го продолжува на СЕЕУ во Тетово на насоката Интердисциплинарни студии каде се стекнува со звањето Магистер за германски јазик. Николче Шулевски од 2012 година е докторант на докторските студии по германски јазик на Филолошкиот факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, каде работи на докторската дисертација со наслов: „Усвојување на германскиот како странски јазик со помош на платформата moodle и други софтвери за учење“.

Во однос на образовниот развој, кандидатот се има стекнато и со одредени доквалификации: во 2005 година има добиено Решение од Министерството за правда на РМ за поставување на судски преведувач по германски јазик и обратно при Основниот суд во Битола и во 2006 година има добиено Уверение за положен стручен испит на Р. Македонија.

Стручно усовршување на кандидатот

2004	Хоспитирање во основно училиште го Финтел, Германија	1 месец
2005	Посета на семинар по германски јазик организиран од Бирото за развој на РМ	22-24.08.2005
2006	Посета на семинар по германски јазик организиран од Бирото за развој на РМ и Гете Институт Белград	04.03.2006
2006	Посета на семинар по германски јазик организиран од Бирото за развој на РМ	22-24.08.2006
2008	Семинар Die Selbstreflexion und Selbstdarstellung des Deutschen организиран од ЗМГПС Битола	13.07.2008-19.07.2008
2009	Менторирање на студенти од Педагошкиот факултет во Битола	03-04.2009
2009	Посета на семинар по германски јазик организиран од ИДТ 2009 во Јена и Вајмар Е2 учење со и во дигитална примена	03-04.08.2009
2009	Посета на семинар по германски јазик организиран од ИДТ 2009 во Јена и Вајмар Е2 учење со и во дигитална примена	05-08.08.2009
16.04.-18.04.2010	Семинар – 19ти семинар на Здружение на професори по германски јазик во Боровец/Самоков. Предавање и работилница: Користењето на компјутерите во наставата по германски јазик во Македонија	
14.10.2011	Интернационална конференција на германски јазик: Техника, право и уметност, Тирана, Албанија. Предавање и работилница: Користењето на компјутерите во наставата по германски јазик во Македонија	
16.05.2015	Австриски денови, семинар за ДаФ Методика, УГД Гоце Делчев Штип	
14.05.2016	Серфикат, посета на обука Користење на интерактивни современи методи и техники во наставата во средното образование.	
15.04.-17.04. 2016	Учество на меѓународна конференција во Бугарија, тема> Говорење во наставата по германски јазик.	

Б) Кариерен развој

Кариерниот развој на м-р Николче Шулевски се одвива според следнава хронологија:

09/2004 – 09/2005	Наставник по германски јазик во ОУ Стив Наумов Битола, ОУ Трифун Пановски Битола и ОУ Кирил и Методиј Битола
09/2005 – 09/2006	Наставник по германски јазик во ОУ Стив Наумов Битола и ОУ Кирил и Методиј Битола
09/2006 – 09/2007	Професор по германски јазик во СОУ Гимназија Јосип Броз Тито Битола и СОТУ Горѓи Наумов Битола
09/2007 – 09/2008	Професор по германски јазик во СОУ Гимназија Јосип Броз Тито Битола и СОТУ Горѓи Наумов Битола
09/2008 – 09/2009	Професор по германски јазик во СОЕУ Јане Сандански Битола и СОТУ Горѓи Наумов Битола
09/2008 – денес	Професор по германски јазик во СОЕУ Јане Сандански Битола
09/2012 – денес	Лектор по германски јазик во Бизнес Академија Смилевски Битола

В) Авторски остварувања

Објавени трудови

1. Предавање и работилница на Семинарот „Selbstreflektion und Selbstdarstellung der Deutschen“ (Саморефлекција и самопретставување на германците) на тема: „Влијанието на песната во наставата по германски јазик“ 16.07.2008 во Крушево, Македонија
2. Предавање и работилница на Семинарот „Deutschunterricht – handlungsorientiert und medienunterstützt“ (Наставата по германски јазик, ориентирана на дејствување и поддржана од медиите) на тема: „Користењето на компјутерите во наставата по германски јазик“ 18.04.2010 во Самоков Бугарија во организација на Здружението на професори по германски јазик во Бугарија.
3. Предавање и работилница на 8. интернационална конференција: „Fachsprache Deutsch: Technik-Jura-Literatur und Kunst“ во Тирана, Албанија на тема: „Користењето на компјутерите во наставата по германски јазик во Македонија“ 14.10.2011 организирано од Германскиот институт при Универзитетот во Тирана.

Г) Останати остварувања

Moodle & E-Learning Саеми, Конференции и семинари

2011 - денес 09/2012 – денес 09/2013-06/2014	Основање на моодле платформа www.delfin.com.mk/moodle/ Работа на платформа на БАС Смилевски Битола http://portal.bas.edu.mk/ 10 Месеци стипендија од програмата Еразмус Мундус за истражување на докторска дисертација на тема „Усвојување на германскиот како странски јазик со помош на платформата „moodle“ и други софтвери за учење“ на Универзитетот во Хајделберг, Германија
2014 - денес 04.-06.02.2014	Основање на нова моодле платформа http://moodle-deutsch.de Учество на Саем и Конференција Learntec Карлсруе, Германија / 22 интернационален саем и конференција на тема: Учење со ИТ технологија Конференција
25.-28.02.2014	Учество на конференција Moodle//Mahara//Moot 2014 во Лајпциг, Германија Конференција
22.-23.04.2014	Учество на конференција MoodleMoot 2014 Austria и предавање на тема: Моодле во наставата по германски јазик - Конференција
14.06.2014	Учество на конференција MoodleMootHR14 Austria и предавање на тема: Моодле во наставата по германски јазик во Македонија
19.12.2014 17.01.2015	Учество на конференција Moodle Moot 2014 во Београд, Србија Конференција Основање на Здружението Моодле Македонија, претседател, м-р Николче Шулевски
2015 - денес 20.03.2015	Основање на Здружението Моодле Македонија и нова платформа http://moodle.mk Основање на прва моодле училница во РМ во рамките на СОЕУ Јане Сандански во Битола, со одобрение на МОН И БРО на РМ.
02.04.2015 22.04.2015	Сертификат за моодле администратор од Моодле Македонија Организирање и предавање на семинар за примена на моодле во наставата по странски јазици Училиште Филос Скопје.
09.-10.05.2015	Организација и предавање на семинар за примена на моодле во наставата по германски јазик за професорите од југозападниот регион на РМ
08/2015 – денес 24.10.2015	Формирање на прва онлајн училница за изучување на германскиот јазик преку моодле. www.delfin.com.mk/moodle/ Учество на конференција MoodleMootSerbia2015 и предавање на тема: Примена Моодле у наставу нјемачког језика (позитивне и негативне стране)
04.03.-06.03.2016	Учество на онлајн конференција 5. DafWebKon 2016 со тема: Доживување на германскиот јазик мултимедиално
19.05.-20.05.2016	Учество на конференција Moodle DACH 2016 во Констанц Германија. предавање на тема: Изучувањето на германскиот јазик со помош на платформата моодле и други софтвери за учење, истражување за докторска дисертација

Додатни активности

од 11.1996	Член на претседателството на здружението за македонско германско пријателство и соработка (ЗМПТС) Битола.
од 03.2002 од 09.02.2005	Претседател на здружението на пријатели на австриската библиотека Битола. Раководител на Центарот за странски јазици ДЕЛФИН Битола

од 03.2006 2006	Претседате на здружението на пријатели на грчкиот јазик во Битола Учество на семинар за млади во Касторија, Грција 11-15.05.2006
12.03.2004	Литературно читање – Франц Грилпарцер во Австриската Библиотека во Битола
03.12.2004	Литературно читање – Томас Ман - проект на ЗМГПС Битола во НУ Библиотека
10-12.2004	Проект Куклена Претстава на германски јазик "Касперле" проект на ЗМГПС Битола
11-12.2005	Театарска претстава Снежана и седумте џуџиња на Германски јазик при Центарот за странски јазици Делфин Битола
2005/2006	Ексклузивен застапник на ЦАВ од Бон Германија (Биро за вработување на СР Германија) – Програма работа за студенти во Германија
17-22.10.2006	Учество на Интернационален театарски фестивал Буратино во Штолберг, Германија со претставата Снежана и седумте џуџиња
15.02.2002	Филозовско предавање на Проф. др. Мегле, вршење на стручен превод – проект на ЗМГПС Битола
2005	Извршен број на преводи како судски преведувач по германски јазик и обратно при Основниот Суд во Битола за 2005 год – 10
2006	Извршен број на преводи како судски преведувач по германски јазик и обратно при Основниот Суд во Битола за 2006 год – 64
2007	Извршен број на преводи како судски преведувач по германски јазик и обратно при Основниот Суд во Битола за 2007 год – 51
06-12.04.2007	Организатор на 1. Интернационален театарски фестивал во Битола заедно со ЗМГПС Битола
11.04.2007	Изведување на театарска претстава Снежана и седумте џуџиња на 1. Интернационален театарски фестивал во Битола
06.05.2007	Учество на Фестивалот Звучите на чаршијата во Скопје со претставата Снежана и седумте џуџиња на германски јазик
08.09.2007	Преведување на потпишување на договорот на СОТУ Горги Наумов Битола со фирмата Сименс од Германија
07-14.10.2007	Учество на Интернационален театарски фестивал Буратино во Штолберг, Германија со претставата Хајди на германски јазик
25.06-03.07.2008	Организатор на Летен јазичен камп по германски јазик во Германија 2008
25.06-02.08.2009	Организатор на Летен јазичен камп по германски јазик во Германија 2009
24.07-02.08.2009	Учество на меѓународен театарски детски фестивал во Турги Швајцарија
03-04.2009	Ментор за пракса на студентите на Педагошки факултет
12.05-17.05.2010	Учество на детски театар во Сисак, Хрватска
13.07.29.07.2010	Организатор на Летен јазичен камп по германски јазик во Германија 2010
04.10-10.10	Учество на Интернационален театарски фестивал Буратино во Штолберг, Германија со претставата Аладин и волшебната ламба на германски јазик
11.06-20.06.2010	Организатор на Летен јазичен камп по германски јазик во Германија 2010
22.06-01.07.2011	Организатор на Летен јазичен камп по германски јазик во Германија 2011
27.06-06.07.2012	Организатор на Летен јазичен камп по германски јазик во Германија 2012
17.07-26.07.2013	Организатор на Летен јазичен камп по германски јазик во Германија 2013
27.06-07.07.2014	Организатор на Летен јазичен камп по германски јазик во Германија 2014
17.06-29.06.2015	Организатор на Летен јазичен камп по германски јазик во Германија 2015

Друго

	Одлични познавања на работа со компјутерски програми MS Word, Corel, Photoshop, Dreamweaver, Internet, веб програмирање и др.
1999/2000	Воената обврска е извршена.
2005	Изработка на веб страна на ЦСЈ Делфин Битола www.delfin.com.mk
2006	Изработка на веб страна за ЗМГПС Битола www.zmgps.org.mk
2006	Изработка на веб страна на АФ Плетенка Битола www.pletenka.com.mk
2007-	ИТ Администратор во СОЕУ Јане Сандански Битола
2012	Изработка на веб страна www.kartomel.com.mk
2012/2013	Волонтер во Фирмата ISOURCE ДОО Битола, Webdesign, Corel Draw, Photoshop и сл.

III. Заклучок и предлог на рецензиската комисија

Врз основа на приказот на образовниот и кариерниот развој на кандидатот и неговите досегашни остварувања, особено во делот на изведувањето на наставата по предметот Германски јазик на Бизнес академија Смилевски – БАС во изминативе години, како и врз основа на член 5 став 4 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставни и соработнички звања на Бизнес академија Смилевски – БАС, кандидатот ги исполнува основите и посебните услови за избор во насловно звање за наставната област Германски јазик.

Затоа Рецензиската комисија со задоволство му предлага на Наставничкиот совет на БАС, кандидатот м-р Николче Шулевски да го избере во дополнителен работен однос, како наставник во насловно звање ***Лектор во наставната област Германски јазик.***

РЕЦЕНЗИСКА КОМИСИЈА

1. Проф. д-р Питер Рау
2. Доц. д-р Емина Авдиќ
3. Виш лектор д-р Маја Милевска Кулевска